

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот _____

од _____ ул. _____ со л.к.

бр. _____ издадена од УВР _____ и ЕМБ _____

како родител-старател на детето _____

од _____ ул. _____ со л.к.

бр. _____ издадена од УВР _____ и ЕМБ _____

под полна кривична и материјална одговорност ИЗЈАВУВАМ да именуваното дете-лице е психофизичко здраво и способно да управува со ВЕЛОСИПЕД СО МОТОР и МОПЕД, и како негов родител-старател согласен сум и дозволувам да може да полага соодветен испит за стекнување со НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА „М“.

Дата: _____.201__ год.

Изјавил: родител-старател

Битола
